

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот
"Подобрување на развојот и конкурентноста на туристичкиот регион Дестинација 2
преку подобрени услуги и иновативна туристичка понуда на Хотел и Ресторан Хантерс
Лоџ Камник"**

„Микеи Хантинг Клуб доо извоз-увоз Скопје“ како носечки партнер и апликант во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект **“Подобрување на развојот и конкурентноста на туристичкиот регион Дестинација 2 преку подобрени услуги и иновативна туристичка понуда на Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник”** за подобрување на туристичкиот потенцијал на Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник преку реновирање на сместувачките капацитети, воведување на нова содржина, просторија за масажа и ароматерапија, и збогатување на туристичката понуда преку гастрономско искуство со спарување на храна и вина во автентичниот амбиент на лозовите насади на винарија “Шато Камник”, со вклучено готвење и оброк на самото место.

Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник во рамките на апликацијата, подготви **Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот ““Подобрување на развојот и конкурентноста на туристичкиот регион Дестинација 2 преку подобрени услуги и иновативна туристичка понуда на Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник” ”** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за реновирање на посточките сместувачки капацитети со воведување на нова просторија, соба за масажа, како и воведување на активноста за збогатено гастрономско искуство со спарување на храна и вино. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на:

Проектна канцеларија www.lrcp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk

Хотел и ресторан Хантерс Лоџ Камник www.kamnik.com.mk

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните локации:

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 32 53 818
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски
Е-маил: ljubomir.petkovski@lrsp.org.mk
2. Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник
Адреса: Камник бб, Скопје
Телефон: +389 2 252 3522
Одговорно лице: Иво Малинковски
Е-маил: info@kamnik.com.mk

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина

(дата на објава: _____).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина за проектот “Подобрување на развојот и конкурентноста на туристичкиот регион Дестинација 2 преку подобрени услуги и иновативна туристичка понуда на Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник” да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број: _____
(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата